

ЗАКОН ЗА ПЕРСОНАЛНИОТ ДАНОК НА ДОХОД

„Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/93, 3/94-исправка, 70/94, 71/96, 28/97, 8/01, 50/01, 52/01 и исправка, 2/02, 44/02, 96/04, 120/05, 52/06, 139/06, 6/07- исправка, 160/07, 159/08, 20/09, 139/09, 171/2010, 135/2011, 166/2012, 187/2013, 13/2014, 116/2015, 129/2015, 199/2015, 23/16 и 190 од 25.12.2017 година

ПРВ ДЕЛ ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој закон се воведува персонален данок на доход и се уредува начинот на оданочување на доходот на граѓаните.

Член 2

Персоналниот данок на доход (во натамошниот текст: данок на доход) се плаќа годишно на збирот на нето приходите од сите извори, освен на приходите што се изземени од оданочување со овој закон.

Член 3

Доходот што подлежи на оданочување го сочинуваат следниве видови приходи остварени во земјата и во странство:

1. лични примања;
2. приходи од самостојна дејност;
3. приходи од продажба на сопствени земјоделски производи;
4. приходи од имот и имотни права;
5. приходи од авторски права и права од индустриска сопственост;
6. приходи од капитал;
7. капитални добивки;
8. добивки од игри на среќа; и
9. други приходи.

На оданочување подлежат сите приходи од став 1 на овој член што се остварени во пари, хартии од вредност, во натура, или во некој друг вид.

Член 4

Даночен период за кој се утврдува данокот на доход е календарската година.

На одделните видови приходи од член 3 на овој закон, во текот на годината се пресметува аконтација на данокот на доход што се наплатува по одбивка од секој приход или врз основа на решение на органот за јавни приходи, освен ако не е поинаку определено со овој закон.

Износот на платениот данок од став 2 на овој член се одбива од пресметаниот годишен данок на доход, а олеснувањата се признаваат во износ во кој се одобрени при аконтативното пресметување.

Член 5

Годишниот износ на данокот на доход и износите на аконтациите и олеснувањата кои се одбиваат од годишниот данок се утврдуваат според прописите кои важат на 1 јануари во годината за која се утврдува данокот на доход, ако со овој закон не е поинаку определено.

Член 6

Данок на доход не се плаќа на примањата по основа на:

- 1) награди што ги доделува Организацијата на Обединетите нации и меѓународните организации;
- 2) награди за животни достигнувања во науката, културата и спортот;
- 3) стипендии и кредити на ученици и студенти што ги доделуваат органите на државната управа и фондации во согласност со закон;
 - 3-а) награди на ученици и студенти за време на задолжителна практична работа и обука до 4.000 денари месечно;
 - 3-б) награди на ученици и студенти освоени на натпревари во рамките на образовниот систем;
- 4) награди на спортисти за постигнати резултати на официјални меѓународни натпревари;
- 5) стипендии за спортисти;
- 5-а) надоместок на трошоци за службени патувања (трошоци за превоз, сместување и исхрана) при патување на државните репрезентации и спортските клубови на официјални првенства и други меѓународни натпревари;
- б) надоместок на трошоци за службени патувања, за теренски додаток (сместување, исхрана) или одвоен живот од семејството на вработени лица во висина на најнискиот износ утврден со општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството, односно за вработените во нестопанството во висина утврдена со прописите за органите на државната управа;
 - б-а) надоместоците на трошоците за користење на сопствен автомобил за потребите на работодавачот во висина од 30% од цената на литар гориво што го користи автомобилот за секој изминат километар, а најмногу до 3.500 денари месечно;
 - б-б) организиран превоз до и од работа, како и исхрана за време на работа утврдени со закон, општ колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството, односно за вработените во нестопанството во висина утврдена со прописите за органите на државната управа;
- 7-б) надоместок на лицата волонтери согласно со Законот за волонтерството;
- 8) надоместок за инвалидност, плата и пензија на инвалидно лице;
- 9) детски додаток;
- 10) други социјални додатоци за деца, утврдени со закон;
- 11) паричен надоместок за време на невработеност, утврден со закон;
- 12) надоместок во случај на смрт на вработениот и на член на семејството, до пропишаниот износ;
- 13) помош за претрпени штети од елементарни непогоди, до најнискиот износ утврден со општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството, односно за вработените во нестопанството во висина утврдена со прописите за органите на државната управа;
 - 13-а) помош за претрпени штети настанати од елементарни непогоди и други вонредни настани исплатени од Буџетот на Република Македонија и буџетите на градот Скопје и единиците на локалната самоуправа;
 - 13-б) финансиска помош на физички лица која се користи за лекување во земјата или во странство, во висина на реалните трошоци на лекувањето, документирани со сметки на здравствените установи кои го извршиле лекувањето;
- 14) надоместок по основа на здравствено осигурување, освен надоместок на плата;
- 15) помошти за социјална заштита;
- 16) надоместок за телесно оштетување;

- 17) надоместок на штета по основ на животно и неживотно осигурување;
- 18) камати по јавни заеми;
- 19) камати по обврзници издадени од Република Македонија и единиците на локалната самоуправа;
- 20) камати на штедни влогови, трансакциски сметки и депозити по видување;
- 21) алиментации и надоместоци на штета по судска одлука и надоместок на штета како последица на несреќа при работа;
- 21-б) приходи од продажба на собрани лековити билки и шумски плодови, остварени од физичко лице;
- 22) парични надоместоци доделени на национален уметник согласно со Законот за националниот уметник на Република Македонија;
- 23) парични надоместоци доделени на уметник и стручен соработник од областа на заштитата на културното наследство кој остварил право на пензија и е добитник на една од државните награди “11 Октомври“ за животно дело, “11 Октомври“ за долгогодишни остварувања во културата и уметноста, “Св. Климент Охридски“ за долгогодишно остварување во културата и уметноста, наградата “23 Октомври“ за долгогодишни остварувања во културата, согласно со Законот за културата;
- 24) отпремнина која се дава при заминување во пензија во висина од две просечни месечни нето плати по работник исплатени во Република Македонија во последните три месеца;
- 24-а) надоместок за учество на лице во органите за спроведување на избори и други форми на непосредно изјаснување на граѓаните, како и надомест за работа во врска со пописот на населението;
- 25) еднократен надоместок во вид на испратнина, заради трајно работно ангажирање на работниците, под услови и начин утврдени со закон;
- 26) примени донации во согласност со Законот за донации и за спонзорства во јавните дејности;
- 27) плати на вработените лица кај обврзникот кој е корисник на технолошка индустриска развојна зона, за период од десет години од започнувањето на вршењето на дејноста во зоната, односно од првиот месец во кој корисникот ќе изврши исплата на плата, без разлика на бројот на вработените лица кај корисникот, под услови и постапка утврдени со Законот за технолошки индустриски развојни зони;
- 28) надоместок на трошоци за хотелско сместување, храна и превоз за лица кои не се вработени кај филмскиот продуцент, кои учествуваат при производство на филм наменет за јавно прикажување, во висина на стварните трошоци, утврдени врз основа на документ за направените трошоци;
- 29) надоместоци на трошоци за сместување (ноќевање или ноќевање со појадок) и превоз за лица кои не се вработени кај исплатувачот, а кои се ангажирани за извршување на работа кај исплатувачот во функција на неговата дејност врз основа на документи за направените трошоци;
- 30) надоместоци на трошоци за сместување, храна и превоз за лица кои се учесници или ангажирани на настани организирани во рамки на активностите на организација основана согласно со Законот за здруженија и фондации, врз основа на документи за направените трошоци и
- 31) надоместоци на трошоци за сместување, храна и превоз за членови на синдикатот кои се учесници или ангажирани на настани организирани во рамки на активностите на синдикатот и примања на членови на синдикатот исплатени од средствата на синдикатот согласно Статут, програма и одлуки на органите на синдикатот.

ВТОР ДЕЛ ГОДИШЕН ДАНОК НА ДОХОД

Даночен обврзник

Член 7

Обврзник на данокот на доход е секое физичко лице резидент на Република Македонија за доходот што го остварува во земјата и во странство.

Резидент во смисла на овој закон е физичко лице кое на територијата на Републиката има постојано живеалиште или престојувалиште.

Резидентот има престојувалиште ако на територијата на Републиката престојува непрекинато или со прекини 183 или повеќе дена во кој било 12 месечен период.

Член 8

Обврзник на данокот на доход, во смисла на овој закон, е и физичко лице-трговец, трговец поединец, како и физички лица што се занимаваат со земјоделска дејност, со занаетчиска дејност и лица кои вршат услуги или слободни занимања.

Член 9

Обврзник на данокот на доход е и физичко лице кое не е резидент на Републиката за доходот што е остварен на територијата на Републиката.

Обврзник на данокот на доход е и физичко лице кое непријавено врши дејност и остварува приходи кои подлежат на оданочување според одредбите на овој закон.

Даночна основа

Член 10

Даночната основица за утврдување на персоналниот данок на доход претставува збир на сите приходи остварени во пари, хартии од вредност, во натура или во некој друг вид, во земјата и во странство, во текот на даночниот период, намалена за:

1. придонесите од задолжително социјално осигурување;
2. личното ослободување во износ од 84.000 денари при годишно пресметување на данокот на доход и
3. нормираните или стварните трошоци предвидени со овој закон.

Член 11

Личното ослободување за наредната година се утврдува врз основа на износот на личното ослободување од тековната година усогласено со 50% од стапката на остварениот пораст на платите на вработените во Републиката во минатата година, согласно со податоците од Државниот завод за статистика.

Износот на личното ослободување од ставот 1 на овој член, пред почетокот на секоја година, најдоцна до 31 декември во тековната година го објавува министерот за финансии.

При пресметување на годишниот персонален данок на доход, личното ослободување се признава во висина на искористеното право на лично ослободување при аконтативното пресметување на персоналниот данок на доход за вкупно исплатените лични примања од плата и пензија.

Даночни стапки

Член 12

Данокот на доход се плаќа по стапка од 10%.

Член 13

Заради одбегнување на двојно оданочување на даночниот обврзник - резидент му се намалува пресметаниот данок на доход за износот на платениот данок на доход во друга држава, најмногу до износот што би се добил со примена на даночните стапки од член 12 на овој закон.

Заради примена на даночното ослободување или олеснување кое произлегува од меѓународен договор за одбегнување на двојното оданочување, Управата за јавни приходи по барање на даночниот обврзник - резидент издава потврда за даночен резидент на Република Македонија.

Формата и содржината на барањето, како и начинот на издавање на потврдата за даночен резидент од ставот 2 на овој член ги пропишува министерот за финансии.

Потврдата за даночен резидент од ставот 2 на овој член, Управата за јавни приходи е должна да ја издаде во рок од 30 дена од денот на поднесувањето на барањето за нејзино издавање.

ТРЕТ ДЕЛ

УТВРДУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИТЕ ВИДОВИ ПРИХОДИ

Лични примања

Член 14

Лични примања претставуваат сите приходи што ќе ги оствари обврзникот по основа на работен однос, вклучувајќи ги и приходите по договор за повремено или привремено вршење услуги на организациите на државната управа, на домашните и странските правни лица, како и на домашните и странските физички лица што вршат самостојна дејност, ако со овој закон не се изземени од оданочување.

Член 14-а

Лични примања во смисла на член 14 од овој закон претставуваат:

1. плата и надоместоци на плата од работен однос и исплата по основ на деловна успешност на работодавачот;
- 1-а) надоместоци на трошоци од работен однос исплатени над износите од член 6 на овој закон, и сите други надоместоци на трошоци поврзани со работа утврдени со Законот за работните односи, општ колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството, гранските колективни договори и прописите за организациите на државната управа;
2. пензиите;
3. примањата на членови на организациите на управување и на организациите на надзор на трговските друштва;
4. примањата на функционери, пратеници, советници, и други носители на јавни функции;
5. примања на професионални спортисти (премии, трансфери и сл.);
- 5-а) надоместок за врвни спортисти
6. надоместок за време на боледување;
7. надоместок за време на отсуство од работа;
8. надоместок за работа на судии поротници, вешти лица и стечајни управници, кои немаат својство на вработени лица во соодветните институции или друштва;

9. надоместок на членовите на Македонската академија на науките и уметностите;
10. плата остварена со работа во странство врз основа на работен однос заснован во земјата; и
11. секој поединечно остварен приход врз основа на договор за повремено или привремено вршење на услуги на правни и физички лица.

Како лични примања во смисла на став 1 на овој член се сметаат и други примања, кои наместо во пари се даваат во вид на бонови, парични потврди, акции, стоки, или во некој друг облик кој има парична вредност.

Член 15

Основа за пресметување на данокот на личните примања претставува:

1. остварената плата и надоместокот на плата од работен однос и исплата по основ на деловна успешност на работодавачот, намалени за придонесите и личното ослободување за месецот за кој што се исплатува платата;

1-а) износот на надоместоци на трошоци од работен однос исплатени над износите од член 6 на овој закон и сите други надоместоци на трошоци поврзани со работа утврдени со Законот за работните односи, Општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството, гранските колективни договори и прописите за органите на државната управа;

2. платата остварена со работа во странство врз основа на работниот однос што е заснован во земјата, намалена за придонесите и личното ослободување;

3. остварената пензија намалена за придонесите и личното ослободување;

4. износот на примањето, надоместокот, односно приходот од член 14-а точки 3), 4), 5), 8), 9) и 11) на овој закон, или на другите приходи кои не се остварени по основ на работен однос;

5. остварената плата и надоместокот на плата од работен однос и исплата по основ на деловна успешност на работодавачот за странско физичко лице-нерезидент што ја остварува од работа кај резидент на Република Македонија, намалени за придонесите и личното ослободување за месецот за кој што се исплатува платата;

5-а) износот на надоместоци на трошоци од работен однос исплатени над износите од член 6 на овој закон и сите други надоместоци на трошоци поврзани со работа на странско физичко лице-нерезидент од работен однос кај резидент на Република Македонија, општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството; гранските колективни договори и прописите за органите на државната управа;

6. остварената плата и надоместокот на плата од работен однос и исплата по основ на деловна успешност на работодавачот што ја остварува резидент на Република Македонија кој работи во странски дипломатски и конзуларни претставништва и меѓународни организации во Република Македонија намалени за придонесите и личното ослободување за месецот за кој што се исплатува платата;

6-а) износот на надоместоци на трошоци од работен однос исплатени над износите од член 6 на овој закон и сите други надоместоци на трошоци поврзани со работа утврдени со Законот за работните односи, општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството и прописите за органите на државната управа, што се исплатени на резидент кој работи во странски дипломатски и конзуларни претставништва и меѓународни организации во Република Македонија;

7. номиналната вредност на боновите, паричните потврди и хартиите од вредност;

8. цената која би се постигнала со продажба на стоките, во случаите на лични примања исплатени во стока; и

9. надоместокот што би се постигнал на пазарот за примањата во некој друг облик кој не е наведен во точките од 1) до 7) на овој член.

Висината на цената, односно на надоместокот од став 1 точката 8) на овој член ја утврдува исплатувачот на личните примања во моментот на давањето на соодветното примање.

Ако органот за јавни приходи оцени дека утврдената цена, односно надоместокот од став 1 точката 8) на овој член е пониска од онаа што може да се постигне на пазарот, ќе ја утврди таа цена, односно надоместокот во висина која би можела да се постигне на пазарот.

Член 15-а

Данокот на доход за личните примања од член 14 на овој закон е аконтативен.

При аконтативното пресметување на данокот на доход на лични примања од плата и пензија, личното ослободување се признава во износ од една дванаесеттина од објавеното годишно лично ослободување.

Член 16 (бришан)

Член 17

Од данок од лични примања што се остварени со работа во странски дипломатски и конзуларни претставништва, односно кај претставници или службеници на такви претставништва во Републиката ослободени се под услов на реципроцитет:

1) шефовите на странски дипломатски мисии акредитирани во Република Македонија, персоналот на странските мисии во Република Македонија, како и членовите на нивните семејства, ако тие членови на семејствата не се државјани или резиденти на Република Македонија;

2) шефовите на странски конзуларни претставништва и конзуларните функционери кои се овластени за вршење на конзуларни функции, како и членовите на нивните семејства, ако тие членови на семејства не се државјани или резиденти на Република Македонија;

3) функционерите на ООН и на нејзините специјализирани агенции, како и стручњаците за техничка помош на ООН на нејзините специјализирани агенции;

4) лицата вработени кај странски дипломатски и конзуларни претставништва и меѓународни организации, лицата вработени кај шефовите на дипломатски и конзуларни претставништва или меѓународни организации, ако не се државјани или резиденти на Република Македонија;

5) почесните конзуларни функционери на странски конзуларни претставништва за личните примања и надоместоците што ги добиваат од земјата која ги именува за вршење на конзуларните функции.

6) БРИШАНА

Приходи од земјоделска дејност (БРИШАН)

Член 18 (бришан)

Член 19 (бришан)

Член 20 (бришан)

Член 21 (бришан)

Член 22 (бришан)

Член 23 (бришан)

Член 24 (бришан)

Член 25 (бришан)

Член 26 (бришан)

Член 26-а (бришан)

Член 27 (бришан)

Приходи од самостојна дејност

Член 28

Под приходи од самостојна дејност се сметаат приходите остварени од стопанска дејност, од давање професионални и други интелектуални услуги, приходите од земјоделска дејност и од други дејности чија трајна цел е остварување на приходи.

Под приходи од стопанска дејност се подразбираат приходите од производна, услужна, трговска, угостителска, превозничка и друга слична дејност.

Под приходи од професионални и други интелектуални услуги се подразбираат приходите од здравствена, стоматолошка, ветеринарна, адвокатска, нотарска, консултантска, ревизорска, инженерска, архитектонска, новинарска, спортска, културна и друга интелектуална дејност.

Под приходи од земјоделска дејност се подразбираат приходите од производство, доработка, преработка и пласман на сопствени земјоделски производи, како и одгледување на добиток и други стопанско-корисни животни и пласман на нивните производи.

Член 29

Обврзник на данокот на доход за приходите од самостојна дејност е трговец поединец, физички лица кои вршат земјоделска дејност и се запишани во соодветен регистар, лица кои вршат занаетчиска дејност и лица кои вршат услуги или слободни занимања, кои остваруваат приходи од вршење на дејност од членот 28 на овој закон.

Член 30

Ако повеќе физички лица остваруваат приходи со заедничко вршење на дејност, секое од нив е обврзник на данокот на доход за делот од нето-приходот што му припаѓа според договорот за заедничко вршење на дејност. Ако со договорот не е утврдено нивното учество, за утврдување на даночната основа се смета дека нето-приходот се дели на еднакви делови.

На висината на даночната обврска на физичкото лице за делот од нето-приходот од став 1 на овој член нема влијание фактот дали нето-приходот од заедничкото вршење на дејност е распределен или не.

Член 30-а

Основа на данокот на доход за приходите од самостојна дејност е нето-приходот, кој се утврдува во даночниот биланс.

Нето-приходот претставува разлика меѓу вкупните приходи и вкупните расходи на даночниот обврзник.

Член 30-б

Остварените вкупни приходи и вкупните расходи од член 30-а на овој закон се утврдуваат во согласност со прописите за сметководство и според одредбите на овој закон.

Член 30-в

Пресметката на трошоците на материјалите и набавната вредност на продадената трговска стока се врши со примена на методот на просечни цени.

Ако се користат други методи за водење на вредноста на залихите, трошоците на материјалите, односно набавната вредност на продадената стока, во даночниот биланс се искажуваат во корегирани износи, кои би произлегле од примената на методот од став 1 на овој член.

Кога потрошокот на материјалите и набавната вредност на продадените трговски стоки се евидентира според методот на плански, односно продажни цени, може да се смета како метод на просечни цени, доколку планската вредност на потрошените материјали и продажната вредност на продадените трговски стоки се корегираат за сразмерниот дел на отстапувањето.

Просечните набавни цени на потрошените материјали се утврдуваат за делот на продадените производи.

Член 30-г

Деловните расходи што настануваат од испораки на стоки, материјали и услуги со поврзани правни и физички лица се утврдуваат според цените кои би се оствариле на домашниот пазар или компаративниот странски пазар, кога не би се работело за однос меѓу поврзани лица.

Член 30-д

Сите трансакции кои даночниот обврзник ги имал со поврзани лица посебно се искажуваат во даночниот биланс, заедно со трансферните цени по кои се реализирани трансакциите.

Разликата меѓу пазарната цена и трансферната цена се вклучува во даночната основа.

Член 30-ѓ

Износот на бруто платите на вработените се признаваат во целина како одбитна ставка на товар на деловните расходи, во висина на исплатените износи.

Член 30-е

Амортизацијата на нематеријалните и материјалните средства се признава како расход во даночниот биланс до износот утврден со примена на амортизационите стапки пропишани со номенклатурата на средствата.

Еднаш амортизираните средства или група на средства не можат повторно да се вклучат во пресметка на амортизацијата при утврдување на основата за оданочување.

Преостанатата сегашна вредност на средствата кои не можат понатаму да се користат можат да се амортизираат во целина независно од пропишаниот век на траење.

Владата на Република Македонија ја пропишува Номенклатурата на средствата за амортизација и годишните амортизациони стапки, како и начинот на пресметување на амортизацијата, односно отписот на вредноста на нематеријалните и материјалните средства.

Член 30-ж

Кога со примена на функционалниот метод на амортизација, вкупната амортизација се зголемува за повеќе од 10% од амортизацијата пресметана со пропорционалниот метод, за пресметка на амортизацијата по функционалниот метод, потребна е согласност од органот за јавни приходи.

Член 30-(бришан)

Член 30-s

На товар на расходите во даночниот биланс се признаваат и:

1. трошоците за истражување и развој направени во рамките на сопствени истражувачко-развојни центри, или преку самостојни научно-истражувачки институции;
2. трошоците по основа на камати на кредити кои се користени исклучиво за вршење на дејноста на обврзникот, освен каматите на кредитите што се користени за набавка на патнички автомобили. Ако постои кредитен однос меѓу поврзани лица, трошоците на каматите се признаваат до износот на каматите по кои можело да се земе соодветен кредит во пресметковниот период од комерцијалните банки;
3. премиите платени за осигурување на деловниот имот и сите задолжителни видови на неживотно осигурување утврдени со закон;
4. трошоците по основ на организирана исхрана и превоз до и од работа во висина утврдена со закон;
- 4-a) трошоците исплатени за еднократен надоместок во вид на испратнина, надоместок за смрт на работник или член на неговото семејство, надоместоците по основа на дневници за службени патувања во земјата и во странство, теренски додаток или одвоен живот од семејството, во висина утврдена со член 6 на овој закон.
5. трошоците исплатени за користење на сопствен автомобил за потребите на работодавачот од лицата во работен однос, се признаваат на товар на расходите во даночниот биланс во висина од 50%;
- 5-a) исплатената помош за претрпени штети од елементарни непогоди во износ кој не го надминува најнискиот износ утврден со Општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството на Република Македонија;
6. придонесите за пензиско и инвалидско осигурување, здравствено осигурување, данокот на имот, таксите и другите јавни давачки што се во функција на вршење на дејноста, освен персоналниот данок на доход и други лични давачки на обврзникот; и
7. трошоците за економска пропаганда во функција за унапредување на дејноста на обврзникот, во висина во која се стварно направени, врз основа на соодветна документација.

Член 30-и

На товар на расходите во даночниот биланс не се признаваат:

- 1) парични казни и пенали платени од обврзникот;
- 2) затезни камати и парични казни за неплатени или ненавремено платени даноци, придонеси и други јавни давачки;
- 3) трошоци за репрезентација (гостење, подароци, плаќање на трошоци за одмор, спорт, рекреација и разонода и други слични трошоци);
- 4) трошоци за користење и одржување на автомобили и други средства за превоз на обврзникот, како и трошоци за користење на рент-а-кар возила, во висина од 50% од остварениот износ;
- 5) исплатите по основа на стипендии; и
- 6) други давања и трошоци кои не се во директна врска со дејноста и остварувањето на добивката.

Член 30-j (бришан)

Член 30-к

На обврзникот му се намалува даночната основа за извршените вложувања во материјални средства (недвижности, постројки и опрема) и во нематеријални средства (компјутерски софтвер и патенти) за проширување на својата дејност, во висина од 30% од извршените вложувања, со тоа што извршеното намалување не може да биде поголемо од 50% од утврдената даночна основа за истиот даночен период.

Како вложувања во материјални и нематеријални средствата не се сметаат вложувањата во патнички автомобили, мебел, теписи, аудиовизуелни средства, бела техника, уметнички дела од ликовната и применетата уметност и други украсни предмети за опремување на административните простории, освен вложувањата во патнички автомобили во дејностите: изнајмување на возила (рент-а-кар), авто такси превоз, возила за обука на возачи и специјални возила (погребални, брза помош, возила за помош на пат и слично), за кои обврзникот има право на намалување на даночната основа во висина на извршеното вложување, но не повеќе од висината на даночната основа за истиот даночен период.

За остварување на правото на даночно намалување од ставовите 1 и 2 на овој член, услов е обврзникот да не ги отуѓи или на друг начин ги пренесе средствата за период од три години, почнувајќи од годината во која е извршено вложувањето.

Ако обврзникот на крајот на секој пресметковен период, документирано не докаже дека износот на намалувањето на даночната основа го вложил за намените од ставовите 1 и 2 на овој член и не ги отстапил основните средства, даночниот обврзник го губи правото на ослободување по оваа основа. Данокот кој би го платил да не го користел ова ослободување се наплатува во износ зголемен со камата пропишана за даноците што не се платени во пропишаниот рок.

По исклучок од став 1 на овој член на обврзникот кој е должен согласно член 2 од Законот за регистрирање на готовински плаќања, да воведо и да користи фискален систем на опрема, односно фискална апаратура и интегриран автоматски систем за управување, му се намалува пресметаниот данок за набавени до десет фискални апарати, во висина на нивната вредност.

Правото од ставот 5 на овој член обврзникот го остварува со одобрение од органот за јавни приходи по поднесено барање до 20 јануари наредната година, по годината за која барањето се поднесува.

Органот за јавни приходи е должен во рок од 30 дена од денот на поднесувањето на барањето од ставот 6 на овој член за издавање на одобрение за намалување на пресметаниот данок на доход, да постапи по барањето

Доколку обврзникот даночното ослободување од ставот 5 на овој член не го искористи до крајот на тековната година, има право да го пренесе во наредниот период.

Формата и содржината на барањето од ставот 6 на овој член ја пропишува министерот за финансии.

Член 31

Обврзникот кој поради определени околности не е во состојба да ги води деловните книги, или на кого нивното водење значително му го отежнува вршењето на дејноста, има право да поднесе барање до органот за јавни приходи, данокот на доход за приходите од вршење на дејност да го плаќа според паушално утврден нето приход.

Кога органот за јавни приходи ќе оцени дека се исполнети условите од став 1 на овој член, го утврдува паушалниот нето приход на обврзникот, имајќи предвид за:

1. место каде што се наоѓа деловната просторија;
2. опременоста на деловната просторија;
3. пазарните услови во кои се врши дејноста;
4. површината на деловната просторија;
5. староста и способноста на обврзникот;

6. големината на нето приходот на обврзникот кој под исти или слични услови врши иста или слична дејност; и
7. други околности кои влијаат на остварувањето на добивката.

Обврзникот од ставот 1 на овој член, секоја година поднесува барање за паушално оданочување до органот за јавни приходи најдоцна до крајот на годината која и претходи на годината за која се врши утврдување на данокот или во рок од 15 дена од денот на регистрација во соодветен регистар, или пред започнување на вршење на дејноста.

Правото на паушалното оданочување не може да се признае на:

1. обврзникот кој врши трговска, угостителска и комисиона дејност (освен обврзникот кој врши трговска дејност од исклучиво преку продажни места на организирани зелени пазари);
2. кој вработува други лица;
3. во чија дејност вложуваат и други лица;
4. чиј нето приход во годината која и претходи на годината за која се врши утврдување на данокот е повисок од две годишни просечни плати.

Трговецот кој организира зелен пазар на кој се врши трговија на големо и мало е должен на органот за јавни приходи да му доставува извештај за корисниците на продажните места на зелените пазари, најдоцна до крајот на годината која и претходи на годината за која се врши утврдување на данокот.

За секоја промена на корисниците на продажните места на зелените пазари, трговецот кој организира зелен пазар е должен на органот за јавни приходи да му го доставува извештајот од ставот 5 на овој член најдоцна до десетти во месецот кој следи по месецот за кој се однесува промената.

Формата и содржината на образецот - извештај од став 5 на овој член ја пропишува министерот за финансии.

Ако органот за јавни приходи утврди дека престанале условите поради кои на обврзникот му е признаено правото данокот да го плаќа според паушално утврден нето приход, во наредната година ќе го задолжи да води деловни книги.

Формата и содржината на барањето од ставот 1 на овој член ја пропишува министерот за финансии.

3-а. Приходи од продажба на сопствени земјоделски производи

Член 31-а

Обврзник на данок на доход за приходи од продажба на сопствени земјоделски производи е физичко лице кое остварува приходи од продажба на сопствени земјоделски производи на исплатувачи кои водат деловни книги и на физички лица надвор од продажни места на зелени пазари, а кое не се оданочува согласно со членот 29 од овој закон.

Обврзникот од ставот 1 на овој член чиј вкупен приход во годината го надминува износот од 1.000.000 денари, е должен најдоцна до 15 јануари наредната година да се регистрира за вршење на дејност согласно со закон.

Основа за пресметување на данокот за приходите од ставот 1 на овој член претставува разликата помеѓу остварениот вкупен приход и признатите нормирани трошоци во висина од 80%.

Обврзникот од ставот 1 на овој член кој во текот на календарската година остварил приход од продажба на сопствени земјоделски производи кој не го надминал износот од 1.000.000 денари има право на враќање на платениот данок за остварените приходи од продажба на сопствени земјоделски производи.

Правото на враќање на платен данок од ставот 4 на овој член не го остварува даночен обврзник кој во календарската година остварил друг приход кој се оданочува согласно со одредбите од овој закон.

Правото на враќање на платен данок од ставот 4 на овој член го остварува даночниот обврзник кој во календарската година остварил приход кој не се оданочува согласно со одредбите од овој закон, освен приходот од членот 6 став 1 точка 27 од законот.

Начинот, постапката и условите за враќање на платениот данок ги пропишува министерот за финансии во согласност со министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 31-б

Обврзникот на данокот на доход кој остварува приходи од продажба на сопствени земјоделски производи на продажни места на зелени пазари, а не се оданочува согласно со одредбите од членот 29 од овој закон, се оданочува според паушално утврден нето приход.

Паушалниот нето приход од ставот 1 на овој член го утврдува органот за јавни приходи врз основа на висината на закупнината на продажното место на зелениот пазар и големината на нето приходот на обврзникот кој под исти или слични услови врши иста или слична дејност.

Приходи од имот и имотни права

Член 32

Под приходи од имот и имотни права се подразбираат приходите што обврзникот ги остварува од издавање под закуп или подзакуп на земјиште, станбени или деловни простории, гаражи, простории за одмор и рекреација, опрема, превозни средства и други видови имот.

Член 33

Обврзник на данокот на доход за приходи од имот и имотни права е физичко лице кое остварува приходи од имот и имотни права.

Член 34

Основа за пресметување на данокот претставува нето приходот што се добива кога едногодишниот износ на остварениот приход во годината за која се утврдува данокот, ќе се намали за нормираните трошоци.

Трошоците од став 1 на овој член се признаваат во висина од 25% од приходот.

На обврзникот од член 33 на овој закон, на негово барање, наместо нормираните трошоци од став 2 на овој член, ќе му се признаат стварните трошоци што ги направил за остварување на приходот, ако тоа документирани го докаже.

Ако имотот се издава во подзакуп, од закупнината што ја остварува обврзникот се одбива закупнината што ја плаќа на закуподавачот.

Во приходите од имот и имотните права се вклучуваат и вредностите на сите давања и услуги на кои се обврзал закупецот, односно подзакупецот да ги изврши за сметка на закуподавачот.

Член 34-а

При утврдувањето на основата на данокот на доход за приходите од имот остварени од давање под закуп на опремени станбени и деловни простории, како трошок се зема предвид и обењето на опремата (мебелот и сл.).

Трошоците од став 1 на овој член се признаваат во висина од 30% од бруто приходот, а ако обврзникот документирано докаже дека направил поголеми трошоци од нормираните, ќе се признаат стварните трошоци.

Член 35 (бришан)

Член 36

Ако пријавените приходи од имот и имотни права се помали од оние што може да се постигнат според месните прилики, органот за јавни приходи го утврдува можниот приход со споредување на закупнината за слични објекти кои се издаваат во закуп под приближно еднакви услови.

Член 37 (бришан)

Приходи од авторски права и права од индустриска сопственост

Член 38

Под приход од авторски права и права од индустриска сопственост се подразбира надоместокот што обврзникот го остварува од авторски права и права од индустриска сопственост.

Член 39

Обврзник на данокот на доход за приходите од авторски права и права од индустриска сопственост е физичко лице кое остварува надоместок од авторски права и права од индустриска сопственост.

Обврзник на данокот на доход за приходи од авторски права и права од индустриска сопственост е и физичко лице наследник или носител на авторски права и права од индустриска сопственост.

Член 40

Основа за пресметување на данокот на доход за приходите од член 38 на овој закон е нето приходот што се добива кога од остварениот приход ќе се одбијат трошоците што биле потребни за негово остварување.

Член 41

При утврдувањето на нето приходот од авторски права и права од индустриска сопственост се признаваат следниве трошоци:

1) за вајарски дела, таписерии, керамопластика, уметничка керамика и витраж - 60% од бруто приходот;

2) за уметничка фотографија, сидно сликарство и сликарство во простор во техниките: фреска, графика, мозаик, интарзија, емајл, интарзирани и емајлирани предмети, костимографија, модно креаторство и уметничка обработка на текстил (ткаен текстил, печатен текстил и слично) - 50% од бруто приходот;

3) за сликарски дела, графички дела, индустриско обликување со изработување на модели и макети, ситна пластика, уметнички решенија за сценографија, научни, стручни и публицистички дела, преведување на дела од книжевноста, музички и кинематографски дела и реставраторски и конзерваторски дела во областа на културата и уметноста - 50% од бруто приходот;

4) за изведување уметнички дела во областа на сериозната музика, балетот, операта и театарското и филмското актерство, за рецитирање, снимање филмови и идејни скици за таписерија и костимографија - 30% од бруто приходот;

5) за преводи (освен преводи на книжевни дела), предавања и слични интелектуални творби - 30% од бруто приходот;

6) за изведување на естрадни програми на забавна и народна музика - 25% од бруто приходот и

7) за други авторски дела и дела од индустриска сопственост, кои не се наведени во точките од 1 до 6 од овој член - 25% од бруто приходот.

На обврзникот, по негово барање, наместо нормираните трошоци, му се признаваат стварните трошоци ако може документирано да ги докаже.

Член 42

При утврдувањето на нето приходот од вајарски, сликарски, графички, таписериски и други творби од применетата уметност остварени на изложби одржани надвор од живеалиштето на обврзникот, покрај трошоците предвидени во член 41 на овој закон му се одбиваат трошоците за превоз на творбите, патните трошоци, како и трошоците за престој во местото на одржувањето на изложбата, се додека таа трае, во висина на највисоките дневници утврдени со соодветни прописи.

Член 43

При утврдувањето на нето приходот од патенти и знаци на разликување се признаваат следниве трошоци:

1) таксите и трошоците што се плаќаат за заштита на патенти според потврдата на надлежниот орган за заштита на патентите;

2) трошоците за изработка на нацрт и технички опис на патентот и знакот на разликување што биле составен дел на пријавата со која од надлежен орган се бара заштита на патентот и знакот на разликување, според потврдата на стручно лице кое ги изработило тие нацрти и технички описи. Мислења за реалноста на овие трошоци издава организацијата регистрирана за застапување на авторите; и

3) трошоците за изработка на прототип потребен за проверување на патентот што е пријавен односно заштитен. Ако прототипот е изработен во претпријатие, односно установа, потврда за трошоците на изработката издава изработувачот. Ако прототипот го изработил пронаоѓачот во сопствена режија, се признаваат стварните трошоци што ги имал, а мислење за реалноста на трошоците издава соодветна организација регистрирана за застапување на авторите.

Сите трошоци треба да бидат посебно искажани и документирани со сметки кои му се поднесуваат како доказ на исплатувачот на приходот.

Член 44

На обврзникот - наследник или носител на авторско право како трошоци му се признаваат само платените надоместоци на авторската агенција и на овластените лица за продажба и исплата на приходот.

Член 45 (бришан)

Член 46 (бришан)

Приходи од капитал

Член 47

Под приходи од капитал се подразбираат:

1) дивидендите и другите приходи остварени со учество во добивката кај правните и физичките лица;

- 2) каматите по заеми дадени на физички и правни лица;
- 3) каматите по обврзници или други хартии од вредност и
- 4) камати на орочени штедни и други депозити.

Член 48

Обврзник на данокот на доход за приходите од капитал е физичко лице кое остварува приходи од член 47 на овој закон.

Член 49

Основа на данокот на доход за приходите од член 47 точка 1) на овој закон претставуваат бруто дивидендите, односно приходите од учество во добивката распределени на обврзникот.

Основа на данокот на доход на приходите од член 47 точки 2), 3), и 4) на овој закон, претставува износот на пресметаната камата.

Капитални добивки

Член 50

Под капитална добивка се подразбира приходот што обврзникот го остварува од продажба на хартии од вредност, учество во капиталот и недвижен имот.

Капиталната добивка претставува разлика меѓу продажната цена на хартиите од вредност, учеството во капиталот и недвижниот имот од став 1 на овој член и куповната (набавната) цена.

Ако разликата од став 2 на овој член е негативна се остварува капитална загуба.

Како продажна цена при продажба на хартии од вредност и учеството во капиталот се смета договорената цена, односно цената која органот за јавни приходи ќе ја утврди ако оцени дека договорената цена е пониска од пазарната.

Како продажна цена при продажба на недвижен имот се смета договорената цена, а доколку органот за јавни приходи оцени дека договорената цена е пониска од пазарната, како продажна цена се смета пазарната вредност на недвижниот имот утврдена од страна на единицата на локалната самоуправа и градот Скопје според Методологијата за процена на пазарната вредност на недвижен имот, без данокот на промет на недвижности.

Куповната (набавната) цена од став 2 на овој член претставува цената по која обврзникот ги стекнал хартиите од вредност, учеството во капиталот или недвижниот имот.

При продажба на недвижен имот кој обврзникот сам го изградил, за набавна цена се смета цената на чинење на недвижноста која обврзникот документирани ќе ја докаже, врз основа на трошоците направени за изградбата на недвижноста. Доколку истата не може да се докаже, за набавна цена ќе се смета цената на чинење (градежна цена) на ист или сличен недвижен имот во периодот на изградбата на подрачјето на кое се наоѓа недвижниот имот, а доколку во тоа подрачје нема таков недвижен имот во тој случај за набавна цена ќе се смета цената на чинење (градежна цена) на ист или сличен недвижен имот во периодот на изградбата, која ќе се утврдува како просечна цена за територијата на Република Македонија.

Како куповна (набавна) цена на хартиите од вредност кои се продадени или купени на берзата се смета цената која обврзникот ја документира како стварно платена, или ако тоа не го стори, најниската забележана трансакција во период од една година, која претходи на продажбата на хартијата од вредност.

Кај хартиите од вредност кои не се котираат на берзата, како набавна цена се смета цената која обврзникот ја документира како стварно платена, или ако тоа не го стори, нејзината номинална вредност.

Член 51

Обврзник на данокот на доход од капитални добивки е физичко лице кое остварува добивка од член 50 став 2 на овој закон.

Член 51-а

Основа на данокот на доход за капитални добивки претставува разликата меѓу продажната цена на хартиите од вредност, учеството во капиталот и недвижниот имот и куповната (набавната) цена.

Член 52

Капитална добивка остварена од продажба на недвижен имот се внесува во даночната основа во висина на целиот износ.

По исклучок од ставот 1 капитална добивка остварена од продажба на недвижен имот во кој обврзникот живее најмалку една година пред продажбата, се внесува во даночната основа во висина од 70% од разликата.

Капитална добивка остварена со продажба на хартии од вредност и учество на капиталот, се внесува во даночната основа во висина од 70% од разликата.

При утврдување на основата за пресметување на данокот од капитални добивки од продажба на недвижен имот, покрај добивката се земаат предвид и вредноста на инвестициите и издатоците за инвестиционо одржување.

Член 52-а

Капитална загуба остварена со продажба на хартии од вредност се пребива со капиталните добивки од член 52 на овој закон.

Ако и по извршеното пребивање, според став 1 на овој член се појави капитална загуба, вишокот се пренесува на идните капитални добивки во наредните три години.

Член 53

Капитална добивка не се плаќа на средствата остварени од продажба на недвижен имот, доколку:

- обврзникот, кој живее најмалку една година во недвижниот имот пред продажбата, го продава по истекот на три години од денот на стекнувањето;
- обврзникот го продава недвижниот имот по истекот на пет години од денот на стекнувањето;
- обврзникот го продава недвижниот имот стекнат по пат на денационализација;
- обврзникот го продава недвижниот имот стекнат по основ на наследување или подарок кој е ослободен од плаќање на данок согласно со одредбите од Законот за даноците на имот и приходот е остварен од продажба извршена меѓу брачните другари, како и од страна на брачните другари, извршена на трето лице во случај кога продадениот недвижен имот е во непосредна поврзаност со развод на бракот.

Добивки од игри на среќа

Член 54

Обврзник на данокот на доход за добивките од игри на среќа е физичкото лице кое остварило добивка од игри на среќа.

Основа за пресметување на данокот кај игрите на среќа претставува износот на поединечната исплата на добивката.

По исклучок на ставот 2 на овој член, основа за пресметување на данокот кај игрите на среќа во обложувалница претставува износот на поединечната исплата на добивката намален за износот на поединечната уплата врз основа на која е остварена добивката.

Под поединечна исплатена добивка не се подразбираат добивките остварени во текот на играта на среќа.

Ако добивката од игри на среќа се состои од предмети, основа на данокот претставува пазарната вредност на предметите во моментот на остварувањето на добивката

Член 55

По исклучок на одредбите од членот 54 од овој закон данок на доход за добивките од општите игри на среќа не се плаќа, ако поединечната исплата на добивката не го надминува износот од 5.000 денари.

Ако поединечниот износ на добивката е поголем од износот утврден во ставот 1 на овој член данокот се пресметува врз целиот износ.

Други приходи

Член 55-а

Други приходи во смисла на овој закон се сите приходи кои не се сметаат за приходи на физичките лица од членот 3 точки 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) и 8) од овој закон, не се изземени од оданочување со одредбите од членот 6 од овој закон и не се оданочени по друг основ.

Како други приходи, во смисла на овој закон се сметаат и приходите остварени со електронска трговија преку специјализирани интернет страни, приходи од интернет маркетинг услуги и приходи остварени со продажба на корисен цврст отпад.

Обврзник на данокот на доход е физичко лице кое остварува други приходи.

Основа за пресметување на данокот на други приходи од овој член е нето приходот кој се утврдува со одбивање на нормираните трошоци од бруто приходот во висина од 35%.

ЧЕТВРТИ ДЕЛ

УТВРДУВАЊЕ, ПРЕСМЕТУВАЊЕ И НАПЛАТА НА ПЕРСОНАЛНИОТ ДАНОК НА ДОХОД

Утврдување на данокот

Член 56

Членот 56 важи до 31.03.2006 година, види чл.180 од Законот за даночна постапка 13/06.

Член 57

Утврдувањето и наплатата на данокот на доход го врши органот за јавни приходи, доколку со овој закон не е определено поинаку.

Органот за јавни приходи го утврдува данокот врз основа на податоците во даночната пријава на обврзникот, деловните книги што ги води обврзникот, службените податоци што ги прибавил органот преку контрола, врз основа на други податоци и докази до кои ќе дојде во постапката за утврдување на данокот.

Член 58 (бришан)

Член 59

Обврзниците на данокот на доход од член 29 на овој закон се должни да водат деловни книги во кои ги искажуваат сите деловни промени на начин предвиден со овој закон.

Обврзниците на данок на доход од членовите 31, 31-а и 31-б од овој закон не се должни да водат деловни книги.

Член 60

Членот 60 не важи, види член 25 од Законот за регистрирање на готовински плаќања 31/01.

Член 61

Обврзниците на данокот на доход од член 29 на овој закон должни се да водат деловни книги по системот на двојно или просто книговодство.

Деловните книги по системот на просто книговодство се:

- 1) книга на приходи;
- 2) книга на расходи;
- 3) книга на основни средства и ситен инвентар и залихи и,
- 4) книга на парични средства, побарувања и обврски.

Член 62

Обврзниците се должни деловните книги и другата евиденција да ги водат уредно, ажурно и точно.

Се смета дека деловните книги се водени уредно, ажурно и точно ако:

- 1) од нив може да се утврди вкупното работење на обврзникот, расчленето по одделни работни промени и тоа по хронолошки ред и во бруто - износ, без пребивање;
- 2) во нив книжењето на приходите се врши секој ден, а најдоцна во наредниот ден, а книжењето на трошоците во рок од седум дена од нивното настанување;
- 3) книжењето на секоја деловна промена на средствата, приходите и трошоците на работењето се врши врз основа на веродостојна книговодствена документација и
- 4) во почетокот, односно на крајот од годината е извршен попис на средствата, залихите на материјалите, готовите производи, полупроизводите и надворешните производи, готовината, долговите и побарувањата и ако оваа состојба е впишана во деловните книги.

Член 63

По завршувањето на деловната година, по книжењето на сите деловни промени, деловните книги се заклучуваат.

Член 64

Обврзникот е должен деловните книги, другата евиденција и документацијата да ги чува во деловната просторија. Ако водењето на деловните книги е доверено на регистриран финансиско-книговодствен сервис, деловните книги и документацијата се чуваат во просториите на тој сервис.

Член 65

Поблиски прописи за содржината на деловните книги, начинот на нивното водење и искажувањето на финансискиот резултат донесува министерот за финансии.

Член 66

Деловните книги, другата евиденција и документација го чуваат најмалку пет години од последниот ден на деловната година на која се однесуваат, доколку со закон не е поинаку пропишано.

Член 67

Обврзниците од член 59 став 1 на овој закон составуваат годишен даночен биланс.

Поблиски прописи за содржината на даночниот биланс и начинот на неговото составување донесува министерот за финансии.

2. Даночна пријава и пресметка

Член 68

Органот за јавни приходи изготвува пополнета годишна даночна пријава за даночниот обврзник, за доходот што го остварил во годината за којашто се утврдува данокот.

Пополнетата годишна даночна пријава, од ставот 1 на овој член, органот за јавни приходи ја доставува до даночниот обврзник најдоцна до 30 април наредната година.

Обврзникот на данокот на доход е должен да ја потврди точноста на податоците од пополнетата годишна даночна пријава од ставот 1 на овој член или да ја коригира пријавата најдоцна до 31 мај.

Доколку даночниот обврзник не ја потврди или коригира пополнетата годишна даночна пријава во рокот од ставот 3 на овој член, пополнетата годишна даночна пријава се смета за потврдена.

Формата и содржината на пополнетата годишна даночна пријава за утврдување на персоналниот данок на доход, начинот на доставување на пополнетата годишна даночна пријава од страна на органот за јавни приходи и начинот на потврдување од страна на даночниот обврзник, ги пропишува министерот за финансии.

Обврзникот кој остварува приходи од самостојна дејност и кој води деловни книги е должен, по истекот на годината за која се утврдува данокот најдоцна до 15 март наредната година, да поднесе годишна пресметка за искажаниот финансиски резултат и даночен биланс.

Доколку обврзникот од ставот 6 на овој член работел пократок период во една календарска година, за даночен период ќе се смета периодот од годината за која работел и за истиот период треба да состави годишен даночен биланс.

Член 69 (бришан)

Член 70 (бришан)

Член 71

Обврзникот кој во текот на годината остварува приход кој подлежи на оданочување со данок на доход врз основа на овој закон е должен да поднесе пресметка на аконтација на данок и докази до органот за јавни приходи за:

1) приходи од имот и имотни права остварени од издавање на имот во закуп или подзакуп на физичко лице до десетти во месецот кој следи по месецот во кој е склучен договорот;

2) приходи од имот и имотни права остварени од издавање на имот во закуп и подзакуп на физички лица во случаи кога времетраењето на закупот е пократко од 31 ден во еден месец, до десетти во месецот кој следи по месецот на издавање;

3) капитални добивки од продажба:

- на хартии од вредност и учество во капитал до десетти во месецот кој следи по месецот во кој е извршена продажбата и

- на недвижен имот до десетти во месецот кој следи по месецот во кој е заверен договорот за купопродажба.

4) приходи остварени од странство, лични примања од дипломатски, односно конзуларни претставништва на странски држави, кај претставници и службеници на такви претставништва кои имаат дипломатски имунитет и за кои даночниот обврзник сам го утврдува и уплатува данокот и други приходи кои не се сметаат за приходи на физичките лица од членот 3 точки 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) и 8) од овој закон, до десетти во месецот за приходите остварени во претходниот месец и

5) приходи од продажба на сопствени земјоделски производи на физички лица надвор од продажни места на зелени пазари до десетти во месецот за приходите остварени во претходниот месец.

Пресметката од ставот 1 на овој член обврзникот ја доставува по пат на пренос на податоци во електронска форма.

Пресметката на аконтацијата на данокот на доход од ставот 1 на овој член ја одобрува органот за јавни приходи.

Начинот на пресметка и уплата на аконтациите на персоналниот данок на доход, формата и содржината и начинот на доставување и одобрување на електронската пресметка за приход и данок ги пропишува министерот за финансии.

Член 72 (бришан)

Член 73 (бришан)

Член 74

Обврзникот - нерезидент поднесува пресметка за секој од приходите што ги остварува, а за кои не е предвидено плаќање на данок на доход по одбивка.

Начинот на пресметка и уплата на аконтациите на персоналниот данок на доход, формата и содржината и начинот на доставување и одобрување на електронската пресметка за приход и данок ги пропишува министерот за финансии.

Пресметување на аконтација на данокот од доход во текот на годината

а) Аконтација на данокот по одбивка

Член 75

Утврдување и наплата на аконтација на данокот на доход по одбивка се врши за следните видови приходи:

- 1) личните примања;
- 2) приходи од продажба на сопствени земјоделски производи, ако исплатувачот на приходите води деловни книги;
- 3) приходите од авторски права и права од индустриска сопственост;
- 4) приходите од капитал;
- 5) приходите од имот и имотни права, ако исплатувачот на приходите води деловни книги;
- 6) добивките од игра на среќа и
- 7) другите приходи

Член 75-а

При пресметување на данок по одбивка на приходот од членот 75 од овој закон кој го остварува физичко лице - нерезидент кој е стварен корисник на тој приход, исплатувачот на приходот ги применува одредбите од важечкиот договор за одбегнување на двојното оданочување, доколку физичкото лице го докаже статусот на даночен резидент на државата со која Република Македонија има склучено договор.

Член 75-б

Доколку примателот на приходот кој се оданочува со данок по одбивка е даночен резидент на странска држава со која Република Македонија има склучено договор за одбегнување на двојното оданочување, тогаш на приходот кој се оданочува се применува даночна стапка која не смее да ја надмине висината на даночната стапка која е пропишана за тој вид на приход согласно со договорот.

Даночно ослободување или пониска стапка одредена во договорот со странска држава се применува на приходот кој се оданочува со данокот по одбивка ако исплатувачот располага со пропишани обрасци заверени од Управата за јавни приходи и од надлежниот даночен орган на странската држава, или одобрение за даночно ослободување издадено од Управата за јавни приходи.

Начинот на примена на даночно ослободување или олеснување согласно со меѓународните договори за одбегнување на двојното оданочување на приходот кој го остварува странско физичко лице, како и форматата и содржината на обрасците од ставот 2 на овој член ги пропишува министерот за финансии.

Управата за јавни приходи е должна да издаде одобрение или да донесе решение за одбивање на издавање на одобрение по поднесените барања за даночно ослободување или пониска стапка од ставот 2 на овој член, во рок од 30 дена од денот на поднесување на барањето.

Член 75-в

Доколку исплатувачот на приходот примени одредби од договорот за одбегнување на двојното оданочување, а не се исполнети условите од членовите 75-а и 75-б од овој закон и поради тоа е платен помал износ на данок, исплатувачот на приходот е должен да ја надомести разликата меѓу платениот данок и долгуваниот износ на данок согласно со одредбите од овој закон.

Управата за јавни приходи по барање на нерезидентот е должна да издаде потврда за платениот данок во Република Македонија.

Член 76

Аконтација на данокот на доход за приходите од член 75 на овој закон пресметува исплатувачот за секој обврзник и за секој поединечно исплатен приход.

Аконтацијата на данокот на доход на приходите од член 75 на овој закон се пресметува на соодветно утврдена даночна основа со примена на стапката од членот 12 на овој закон.

Министерот за финансии донесува поблиски прописи за начинот на пресметување и плаќање на аконтациите на данокот.

Член 77

Исплатувачот од членот 76 од овој закон, пред секоја исплата на приходите на кои аконтацијата на данокот се плаќа по одбивка, е должен до органот за јавни приходи да достави пресметка за бруто приходот, одбитоците, пресметаниот данок по одбивка и нето приходот за исплата, за секој обврзник поединечно.

По исклучок од ставот 1 на овој член, исплатувачите на добивки од посебните игри на среќа се должни до органот за јавни приходи да достават пресметка за бруто приходот и пресметаниот данок по одбивка за секој обврзник поединечно, кој остварил добивки од посебните игри на среќа најдоцна наредниот ден по денот на исплатата на приходот.

Пресметката од ставовите 1 и 2 на овој член, се доставува по пат на пренос на податоци во електронска форма.

Пресметката од ставот 1 на овој член ја одобрува органот за јавни приходи, пред да се изврши плаќањето на данокот и исплатата на нето приходот кај носителот на платниот промет.

Пресметката од ставот 2 на овој член ја одобрува органот за јавни приходи, пред да се изврши плаќањето на данокот кај носителот на платниот промет.

Начинот на пресметка и уплата на аконтациите на персоналниот данок на доход, формата и содржината и начинот на доставување и одобрување на електронската пресметка за приход и данок ги пропишува министерот за финансии.

По исклучок на ставот 1 на овој член, обврзникот за пресметка и уплата на персоналниот данок од плата, надоместок на плата и исплата по основ на деловна успешност на работодавачот е должен пресметката да ја врши месечно, поединечно за секој обврзник за плаќање за соодветниот месец и податоците за пресметана плата или дел од плата, надоместок на плата и исплата по основ на деловна успешност да ги доставува до органот за јавни приходи најдоцна до десетти во тековниот за претходниот месец по електронски пат на образец пропишан со Правилникот за начинот на пресметка и уплата на придонесите од задолжително социјално осигурување.

Исплатувачот од членот 76 од овој закон е должен на обврзникот при секоја исплата да му издаде примерок од пресметката за аконтацијата на данокот и платените придонеси.

Органот за јавни приходи по службена должност прибавува податоци од други субјекти кои се од значење за утврдување на данокот, а се однесуваат на остварени приходи на физички лица.

Член 78 (бришан)

Член 79 (бришан)

Член 80 (бришан)

Член 81 (бришан)

Член 81-а (бришан)

б) Аконтација на данокот што ја пресметува и плаќа обврзникот

Член 82

Аконтацијата на данокот на доход што ја пресметува обврзникот се плаќа за следниве приходи:

1) приходи од имот и имотни права остварени од издавање под закуп или подзакуп на физички лица;

2) капитални добивки;

3) приходи остварени од странство, лични примања од дипломатски, односно конзуларни претставништва на странски држави, кај претставници и службеници на такви претставништва кои имаат дипломатски имунитет и за кои даночниот обврзник сам го утврдува и уплатува данокот и други приходи кои не се сметаат за приходи на физичките лица од членот 3 точки 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) и 8) од овој закон и

4) приходи од продажба на сопствени земјоделски производи на физички лица надвор од продажни места на зелени пазари.

Аконтациите на данокот на доход за приходите од ставот 1 на овој член се пресметуваат по стапка од 10%.

Член 83 (бришан)

Член 83-а

Аконтацијата на данокот на доход за приходите од вршење на самостојна дејност кои се оданочуваат според вистински доход во тековната година, ја пресметува даночниот обврзник врз основа на податоците од годишниот даночен биланс за претходната година.

Член 84 (бришан)

Член 85 (бришан)

Член 85-а (бришан)

Член 86

Доколку се изменат значајно условите под кои е утврдена аконтацијата на данокот на доход, обврзникот може да бара промена на аконтацијата, односно органот за јавни приходи може во согласност со новите околности да утврди нова аконтација.

Пресметување на годишниот данок на доход

Член 87

Пресметаниот данок на доход во пополнетата годишна даночна пријава од членот 68 став 3 од овој закон, се смета за утврдена обврска по која треба да се изврши плаќање во рокот пропишан со членот 102 од овој закон.

Член 87-а

Физичко лице кое донира финансиски средства на правно лице според одредбите од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности има право на намалување на персоналниот данок на доход утврден врз основа на неговата годишна даночна пријава (образец „ПДД-ГДП,“) во висина од 20% од годишниот даночен долг на давателот на донацијата, но не повеќе од 24000 денари.

Член 88

Обврзникот кој плаќа данок од самостојна дејност, а кој е обврзан да води деловни книги во согласност со овој закон е должен приходот да го остварува преку трансакциска сметка кај учесниците во платниот промет.

Член 89 (бришан)

Член 90

Доколку органот за јавни приходи не ја одобри корекцијата на пополнетата годишна даночна пријава доставена од обврзникот од членот 68 од овој закон, данокот на доход го утврдува органот за јавни приходи со решение.

Решението од ставот 1 на овој член органот за јавни приходи е должен да го донесе најдоцна во рок од 60 дена од денот на приемот на коригираната пополнета годишна даночна пријава.

Решението за утврдување на данокот за обврзниците од членот 31 од овој закон, органот за јавни приходи е должен да го донесе најдоцна до 31 јануари во годината која следи по годината во која е поднесено барањето од членот 31 став 3 од овој закон, односно најдоцна до крајот на месецот кој следи по месецот за обврзници кои започнуваат со вршење на дејност.

Решението за утврдување на данокот за обврзниците од членот 31-б од овој закон, органот за јавни приходи е должен да го донесе најдоцна до 31 јануари врз основа на извештајот од членот 31 став 5 од овој закон или најдоцна до крајот на месецот кој следи по месецот за кој се однесува промената во извештајот од членот 31 став 6 од овој закон.

Решението за аконтација на данок, за пресметките од членот 71 од овој закон кои нема да бидат одобрени, органот за јавни приходи е должен да го донесе во рок од 30 дена од приемот на пресметката, врз основа на службените податоци со кои располага за целите на утврдување на даночната обврска.

Жалба

Член 91

Членот 91 важи до 31.03.2006 година, види чл.180 од Законот за даночна постапка 13/06.

Член 92

Членот 92 важи до 31.03.2006 година, види чл.180 од Законот за даночна постапка 13/06.

Член 93

Членот 93 важи до 31.03.2006 година, види чл.180 од Законот за даночна постапка 13/06.

Посебна постапка за утврдување на данок

Член 94

Членот 94 важи до 31.03.2006 година, види чл.180 од Законот за даночна постапка 13/06.

Член 94-а

Кога лице поседува имот или располага со средства поголеми од оданочените, кои потекнуваат од приходи на кои не е утврден данок или не е доволно утврден и чие потекло не може да се докаже, органот за јавни приходи донесува решение за утврдување на данокот на тој приход.

Член 94-г

Основа за пресметување на данокот преставува разликата помеѓу вредноста на имотот и докажаната висина на средствата за нејзино стекнување.

Член 94-д

Данокот на непријавените приходи се пресметува по стапка од 70%.

Наплата на данокот

а) Наплата на аконтација на данокот

Член 95

Исплатувачот на лични примања и на други приходи на кои аконтацијата на данокот се плаќа по одбивка е должен задржаниот данок да го уплати при секоја поединечна исплата.

Како исплатувач во смисла на ставот 1 од овој член, кој го задржува данокот на премијата за осигурување согласно со менаџерскиот договор, се смета осигурителното друштво, а за исплатувач на лични примања, авторски и друг вид приходи исплатени преку авторска агенција или посредничко друштво, се смета авторската агенција односно посредничкото друштво.

Даноците по одбивка се пресметуваат и плаќаат според стапката што важи на денот на исплатата на личните примања, односно на приходите, освен данокот на лични примања по основ на плата, надоместок на плата, пензија и исплата по основ на деловна успешност на работодавачот кој ќе се пресметува и плаќа според стапката и личното ослободување што важат за месецот за кој се пресметува и исплатува платата, надоместок на плата, пензија и исплата по основ на деловна успешност на работодавачот.

Член 96 (бришан)

Член 97

Аконтација на данокот на доход утврден во одобрените пресметки се плаќа најдоцна до 15 во месецот за претходниот месец за:

- приходите остварени од странство,
- личните примања остварени од дипломатски, односно конзуларни претставништва на странски држави, кај претставници и службеници на такви претставништва кои имаат дипломатски имунитет, на кои данокот не е пресметан и платен по одбивка,
- приходите од имот и имотни права на кои аконтацијата на данокот не се плаќа по одбивка,
- капиталните добивки,
- приходите од продажба на сопствени земјоделски производи на физички лица надвор од продажни места на зелени пазари и
- другите приходи на кои данокот не е пресметан и платен по одбивка.

Данокот на приходот остварен во странска валута се пресметува во денарска противвредност по среден курс на Народната банка на Република Македонија на денот на остварување на приходот.

Аконтација на данокот на доход утврдена со решение на органот за јавни приходи се плаќа за:

- приходите остварени од обврзниците од членот 31 став 1 и членот 31-б од овој закон до 15 во месецот за претходниот месец,
- приходите од имот и имотни права до 15 во месецот за претходниот месец,
- приходите од капитални добивки во рок од 15 дена од денот на доставување на решението и
- приходите прикажани во неодобрените пресметки од членот 71 од овој закон во рок од 15 дена од денот на доставување на решението.

Член 97-а

Месечната аконтација на персоналниот данок на доход за приходите од самостојна дејност се плаќа во износ од една дванаесттина од пресметаниот данок во годишниот даночен биланс, за претходната година.

Обврзникот кој започнува да врши самостојна дејност месечните аконтации на персоналниот данок на доход за првата година ги плаќа на основица од 50% од просечна нето плата по работник во

Република Македонија објавена во јануари во тековната година според податоците на Државниот завод за статистика.

Аконтацијата на персоналниот данок на доход за јануари во тековната година се плаќа во висина на платената аконтација за декември од претходната календарска година.

Месечната аконтација на персоналниот данок на доход се плаќа до 15 во тековниот за претходниот месец.

Член 98 (бришан)

Член 99 (бришан)

Член 100

Додека не се изврши облог со данок во пашален износ, за обврзникот од членот 31 од овој закон, даночниот обврзник е должен да плаќа аконтација според решението за облог со данок од претходната година.

Член 101 (бришан)

б) Наплата на годишниот данок на доход

Член 102

Обврзникот на данокот на доход за приходите остварени од самостојна дејност е должен разликата меѓу уплатената аконтација и пресметаниот данок на доход да ја уплати во рок од 15 дена од денот на истекот на рокот за предавање на годишниот даночен биланс.

Обврзникот на данокот на доход е должен да ја плати утврдената обврска на данок на доход од членот 87 од овој закон најдоцна до 30 јуни во тековната година.

Обврзникот на данокот на доход е должен разликата помеѓу утврдената обврска на данок на доход од членот 87 од овој закон и износот утврден со решение на органот за јавни приходи од членот 90 став 1 од овој закон да ја плати во рок од 15 дена од денот на доставувањето на решението.

Ако обврзникот на данокот во вид на аконтација платил поголем износ на данок од износот што бил должен да го плати, може од органот за јавни приходи да бара враќање на повеќе платениот износ при коригирањето, односно потврдувањето на пополнетата годишна даночна пријава.

Органот за јавни приходи е должен на барање на даночниот обврзник да изврши враќање на повеќе платениот данок на доход на обврзникот во рок од 60 дена.

Член 103

На износите на даноците што не се платени во пропишаните рокови, обврзникот плаќа камата.

Член 104 (бришан)

Член 105 (бришан)

Член 106 (бришан)

Член 107 (бришан)

Член 108 (бришан)

Член 109 (бришан)

Член 110 (бришан)

Член 111 (бришан)

Член 112 (бришан)

Член 113 (бришан)

Член 114 (бришан)

Член 115 (бришан)

Член 115-а (бришан)

Член 116 (бришан)

Член 117 (бришан)

Член 118 (бришан)

Член 119 (бришан)

Член 120 (бришан)

Член 121 (бришан)

Член 122 (бришан)

Член 123 (бришан)

Член 124 (бришан)

Член 125 (бришан)

Член 126 (бришан)

Член 127 (бришан)

Член 128 (бришан)

Член 129 (бришан)

Член 130 (бришан)

Член 131 (бришан)

Член 132 (бришан)

Член 133 (бришан)

Гаранција

Член 134

За наплатата на аконтациите на даноците што се плаќаат по одбиток при исплатата на приходите гарантира исплатувачот.

Член 134-а

За наплата на аконтациите на даноците, од самостојна дејност, од авторски права и права од индустриска сопственост, од капитал, од имот и имотни права и од капитални добивки, одговара со својот имот даночниот обврзник.

Член 135 (бришан)

Член 136

Членот 136 важи до 31.03.2006 година, види чл.180 од Законот за даночна постапка 13/06.

Член 137

Даночниот обврзник кој отуѓува машини, уреди или друг инвентар што му служи за вршење на дејноста или ја отуѓува деловната просторија во целина, должен е претходно да ги намира своите обврски за плаќање на данокот.

Ако новиот сопственик го преземе имотот од став 1 на овој член, а пристигнатиот данок не е платен, за наплата на данокот тој солидарно гарантира со даночниот обврзник до висината на вредноста на преземениот имот.

Член 138

Ако повеќе лица остваруваат приходи од заедничко вршење на дејност, присилната наплата на данокот што отпаѓа на одделен даночен обврзник може да се изврши од целокупниот имот со кој се врши заедничката дејност.

Член 139

Лицето кое на сопственикот на патувачка забавна група, односно приредувачот на забавни приредби му го отстапува со надомест или бесплатно својот станбен или деловен простор, одговара солидарно со даночниот обврзник за сите обврски во врска со одржаната приредба.

Член 140

Ако даночниот обврзник умре пред да се утврди висината на даночната обврска, даночната обврска преминува на наследниците.

Наплатата на утврдената обврска ќе се изврши од наследниците најмногу до висината на вредноста на наследениот имот.

Член 141 (бришан)

Член 141-а

Пресметаниот данок на доход на примањата по основа на пензии и инвалиднини се отстапува на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување.

Застареност

Член 142

Членот 142 важи до 31.03.2006 година, види чл.180 од Законот за даночна постапка 13/06.

Член 143

Членот 143 важи до 31.03.2006 година, види чл.180 од Законот за даночна постапка 13/06.

Член 143-а

Членот 143-а важи до 31.03.2006 година, види чл.180 од Законот за даночна постапка 13/06.

Член 143-б

Глоба во износ од 400 евра во денарска противвредност за сторен прекршок ќе му се изрече на даночниот обврзник ако деловните книги, другата евиденција и документација не ги чува во деловната просторија (член 64).

ПЕТТИ ДЕЛ ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ

Член 143-а се брише

Член 144

Глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност за сторен прекршок ќе му се изрече на даночниот обврзник, доколку деловните книги ги води неажурно (членови 59 став 1, 61 и 62).

Член 144-а

Глоба во износ од 1.000 евра во денарска противвредност за сторен прекршок ќе му се изрече на даночниот обврзник – трговец поединец, ако:

5. не поднесе пресметка, даночен биланс и барање за паушално оданочување во пропишаниот рок (членови 31, 68 и 71);
6. не ги води или неточно ги води деловните книги (членови 59 став 1, 61 и 62);
7. деловните книги, другата евиденција и документација не ги чува најмалку пет години (член 66) и
8. приходите не ги остварува преку трансакциска сметка кај носителите на платен промет (член 88).

Глоба во износ од 30% од одмерената глоба на даночниот обврзник – трговец поединец ќе му се изрече на одговорното лице на даночниот обврзник – трговец поединец за прекршокот од ставот (1) на овој член.

Глоба во износ од 100 до 200 евра во денарска противвредност за сторен прекршок од ставот (1) на овој член, ќе му се изрече на даночниот обврзник - физичко лице.

За прекршоците од ставот (1) и ставот (3) на овој член на даночниот обврзник ќе му се изрече и забрана за вршење на професија, дејност или должност во траење од 15 дена.

Член 145

Глоба во износ од 3.000 евра во денарска противвредност за сторен прекршок ќе му се изрече на даночниот обврзник исплатувач на приходи, ако:

- 1) не го пресмета данокот и не го уплати на соодветната сметка (членови 76 и 95);
- 2) не ги исполнува обврските од членот 77 на овој закон и
- 3) исплатата за испорачаната стока и извршените услуги не ја изврши преку и трансакциска сметка (член 88).

Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за даночниот обврзник ќе му се изрече на одговорното лице во даночниот обврзник за прекршокот од став (1) на овој член.

Член 145-а

Глоба во износ од 3.000 евра во денарска противвредност за сторен прекршок ќе му се изрече на трговецот кој организира зелен пазар на кој се врши трговија на големо и мало, ако трговецот на органот за јавни приходи не му доставува извештај за корисниците на продажните места на зелените пазари.

Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за трговецот – правно лице и трговец поединец, ќе му се изрече на одговорното лице кај трговецот кој организира зелен пазар на кој се врши трговија на големо и мало за прекршокот од став (1) на овој член.

Член 145-б

Одмерувањето на висината на глобата за правно лице и трговец поединец се врши согласно Законот за прекршоците.

Член 145-в

Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе се изрече на овластеното службено лице во Управата за јавни приходи, ако не издаде одобрение, односно не донесе решение во роковите утврдени со член 13 став 4, член 30-к став 7, член 75-б став 4 и член 90 ставови 2, 3, 4 и 5 од овој закон.

За прекршоците од ставот 1 на овој член, прекршочна постапка води и прекршочна санкција изрекува надлежен суд.

Член 146 (бришан)

Член 147(бришан)

Член 147-а (бришан)

Член 148

Укинат со Одлука на Уставниот суд на У.суд.бр. 43/96 од 13 август 1996 година.

Член 148-а

Одредбите од законот кои се однесуваат на оданочувањето на приходите од земјоделска дејност според катастарски приход, нема да се применуваат од 1 јануари 2002 година до 31 декември 2008 година .

ШЕСТИ ДЕЛ ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 149

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат одредбите од член 1 до 105 и од членот 134 до 262 (без одредбите од членовите 140, 148 став 2, 152 и 153) од Законот за даноците на граѓаните (“Службен весник на СРМ”, број 12/87, 50/87, 7/88, 51/88, 7/89, 18/89, 46/89, 4/90, 47/90, 21/91 и “Службен весник на Република Македонија”, број 5/92 и 4/93) и Законот за стапките на даноците на граѓаните, без одредбите на членовите 6-в и 6-г (“Службен весник на СРМ”, број 50/82, 38/83, 3/85, 16/85, 44/85, 46/86, 44/87, 50/87, 7/88, 28/88, 42/88, 51/88, 46/89, 4/90, 15/90, 23/90, 30/90, 47/90, 21/91 и “Службен весник на Република Македонија”, број 38/91, 24/92 и 17/93).

Постапката за утврдување и наплата на јавните приходи остварени за 1993 година ќе се завршат според прописите од став 1 на овој член.

Член 149-а

Одредбите од членовите 94-а, 94-б, 94-в, 94-г и 94-д ќе се применуваат по шест месеца од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Во периодот до примената на одредбите од ставот 1 на овој член лицата од членот 94-а, можат да ги пријавуваат приходите за оданочување на посебно пропишан образец.

Министерот за финансии донесува поблиски прописи за формата, содржината и начинот на пополнување на образецот од ставот 2 на овој член.

Член 150

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”, а ќе се применува од 1 јануари 1994 година.

Од Законот за измени и дополнување на Законот за персоналниот данок на доход (“Службен весник на РМ”, број 8/2001)

Член 76

Одредбата на членот 47 точка 4 од овој закон која се однесува за оданочување на каматите на орочени штедни и други депозити ќе се применува од 1 јануари 2011 година, а одредбите на членовите 31, 32, 33, 34 и 35 од овој закон, кои се однесуваат за оданочување на капитални добивки остварени од продажба на хартии од вредност, ќе се применуваат од 1 јануари 2006 година.

Член 77 (бришан)

Член 78

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Од Законот за изменување и дополнување на Законот за персоналниот данок на доход (“Службен весник на РМ”, број 50/2001)

Член 13

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за персоналниот данок на доход.

Член 14

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Од Законот за изменување и дополнување на Законот за персоналниот данок на доход (“Службен весник на РМ”, број 2/2002)

Член 3

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Од Законот за измениување и дополнување на Законот за персоналниот данок на доход (“Службен весник на РМ”, број 44/2002)

Член 12

Овој закон влегува во сила осмиот ден на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Од Законот за изменување и дополнување на Законот за персоналниот данок на доход (“Службен весник на РМ”, број 96/2004)

Член 4

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”, а ќе се применува од 1 јануари 2005 година.

Од Законот за изменување и дополнување на Законот за персоналниот данок на доход (“Службен весник на РМ”, број 120/2005)

Член 14

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за персоналниот данок на доход.

Член 16

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”, а ќе се применува од 1 јануари 2006 година.

Од Законот за изменување и дополнување на Законот за персоналниот данок на доход (“Службен весник на РМ”, број 52/2006)

Член 2

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република македонија да утврди пречистен текст на Законот за персоналниот данок на доход.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Од Законот за изменување и дополнување на Законот за персоналниот данок на доход (“Службен весник на РМ”, број 139/2006)

Член 49

По исклучок на член 2 и член 27 на овој Закон, стапката на персоналниот данок на доход за 2007 година изнесува 12 %.

Член 50

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”, а ќе се применува од 1 јануари 2007 година

Од Законот за изменување и дополнување на Законот за персоналниот данок на доход (“Службен весник на РМ”, број 160/2007)

Член 11

Во членот 13 од Законот за изменување и дополнување на Законот за персоналниот данок на доход (Сл. весник на РМ бр. 120/05), годината 2008, се заменува со годината 2009.

Член 12

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Од Законот за изменување и дополнување на Законот за персоналниот данок на доход (“Службен весник на РМ”, број 159/2008)

Член 29

Во членот 11 од Законот за изменување и дополнување на Законот за персоналниот данок на доход "Службен весник на Република Македонија" бр. 160/2007, годината " 2009 " се заменува со годината "2011 ".

Од Законот за изменување и дополнување на Законот за персоналниот данок на доход ("Службен весник на РМ", број 171/2010)

Член 29

Во членот 29 од Законот за изменување и дополнување на Законот за персоналниот данок на доход "Службен весник на Република Македонија" бр. 159/2008 годината "2011" се заменува со годината "2013".

Член 30

За сите неисплатени плати до 31.12.2008 година што ќе се исплатуваат по влегување во сила на овој закон, пресметката на персоналниот данок на доход од плати ќе се врши на образецот ПДД-МП.

Член 31

За сите неисплатени плати до денот на отпочнување на примената на овој закон, вклучително и платата за месец декември 2008 година, кои ќе се исплатуваат по 1 јануари 2009 година, ќе се применува стапката и личното ослободување што важеле за 2008 година.

Член 32

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 1 јануари 2009 година.

Од Законот за изменување и дополнување на Законот за персоналниот данок на доход ("Службен весник на РМ", број 20/2009)

Член 3

Паушалното оданочување на обврзникот кој врши трговска дејност исклучиво преку продажни места на организирани зелени пазари согласно со овој овој закон, ќе се применува да пристапување на Република Македонија во членството на Европската унија.

Член 4

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Од Законот за изменување и дополнување на Законот за персоналниот данок на доход ("Службен весник на РМ", број 139/2009)

Важи од 27.11.2009 година

Член 1

Во Законот за персоналниот данок на доход ("Службен весник на Република Македонија" бр. 80/93, 3/94,70/94, 71/96, 28/97, 8/01, 50/01, 2/02, 44/02, 96/04, 120/05, 52/06, 139/06,160/07, 159/08 и 20/09 во членот 6 по точката 5 се додава нова точка 5-а, која гласи:

„5-а) надоместок на трошоци за службени патувања (трошоци за превоз, сместување и исхрана) при патување на државните репрезентации и спортските клубови на официјални првенства и други меѓународни натпревари;”.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен весник на Република Македонија”.

Од Законот за изменување и дополнување на Законот за персоналниот данок на доход (“Службен весник на РМ”, број 171/2010)

Важи од 07.01.2011 година

Член 1

Во Законот за персоналниот данок на доход (Службен весник на Република Македонија број бр.80/93, 3/94,70/94,71/96, 28/97, 8/01, 50/01, 52/01, 2/02, 44/02, 96/04, 120/05, 52/06, 139/06, 6/07,160/07, 159/08, 20/09 и 139/09), во членот 6 став 1 точката 25 се менува и гласи:

“плати на вработените лица кај обврзникот кој е корисник на технолошка индустриска развојна зона, за периодот од десет години од започнувањето на вршењето на дејноста во зоната, односно во првиот месец во кој корисникот ќе изврши исплата на плата, без разлика на бројот на вработените лица кај корисникот, по услови и постапка утврдени со Законот за технолошки индустриски развојни зони“.

Член 2

По членот 143-а се додава нов член 143-б, кој гласи:

“член 143-б

Глоба во износ од 400 евра во денарска противвредност за сторен прекршок ќе му се изрече на даночниот обврзник ако деловните книги, другата евиденција и документација не ги чува во деловната просторија (член 64).

Член 3

Членот 144 се менува и гласи:

“Глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност за сторен прекршок ќе му се изрече на даночниот обврзник, доколку деловните книги ги води неажурно (членови 59 став 1, 61 и 62).“

Член 4

По членот 144 се додава нов член 144-а, кој гласи:

“Член 144-а

Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност за сторен прекршок ќе му се изрече на даночниот обврзник ако:

-не поднесе даночна пријава, даночен биланс и барање во пропишаниот рок (членови 31-а, 67, 68, 69, 71 и 73);

-не ги води или неточно ги води деловните книги (членови 59 став 1, 61 и 62);

-деловните книги, другата евиденција и документација не ги чува најмалку пет години (член 66) и

-приходите не ги остварува преку трансакциска сметка и жиро-сметка кај носителите на платен промет (член 88).

За прекршоците од ставот (1) на овој член на даночниот обврзник ќе му се изрече и забрана за вршење на професија, дејност или должност во траење од 15 дена.

Член 5

Членот 145 се менува и гласи:

(1) Глоба во износ од 2.000 до 3.000 евра во денарска противвредност за сторен прекршок ќе му се изрече на даночниот обврзник правно лице-исплатувач на приходи, ако:

-не го пресмета данокот и не го уплати на соодветната сметка (членови 76 и 95);

-не ги исполнува обврските од членот 77 на овој закон и

исплатата за испорачаната стока и извршените услуги не ја изврши преку и трансакциска сметка и жиро-сметка на обврзникот (член 88).

(2) Глоба во износ од 750 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на одговорното лице во правното лице за прекршокот од ставот (1) на овој член.

Член 6

Членот 145-а се менува и гласи:

“(1) Глоба во износ од 2.000 до 3.000 евра во денарска противвредност за сторен прекршок ќе му се изрече на трговецот кој организира зелен пазар на кој се врши трговија на големо и мало, ако трговецот на органот за јавни приходи не му доставува годишен извештај за корисниците на продажните места на зелените пазари.

(2) За прекршокот од ставот (1) на овој член на одговорното лице кај трговецот кој организира зелен пазар на кој се врши трговија на големо и мало, ќе му изрече глоба во износ од 750 евра во денарска противвредност.“

Член 7

Членот 147 се брише.

Член 8

Во членот 29 од Законот за изменување и дополнување на Законот за персонален данок на доход („Службен веник на Република Македонија“ број 159/2008) годината “2011“ се менува со годината “2013“.

Член 9

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Од Законот за изменување и дополнување на Законот за персоналниот данок на доход (“Службен весник на РМ”, број 135/2011)

Важи од 11.10.2011 година

Член 3

Подзаконските акти утврдени со овој закон министерот за финансии ги донесува во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон и истите веднаш, а најдоцна во рок од 24 часа се објавуваат на веб локацијата на Управата за јавни приходи.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Од Законот за изменување и дополнување на Законот за персоналниот данок на доход (“Службен весник на РМ”, број 166/2012)

Член 2

Во членот 13 од Законот за изменување и дополнување на Законот за персоналниот данок на доход (Службен весник на Република Македонија број бр.120/2005), датата „1 Јануари“ и зборот „година“ се бришат.

Член 3

Во членот 8 од Законот за изменување и дополнување на Законот за персоналниот данок на доход (Службен весник на Република Македонија број бр.171/2010), годината „2013“ се заменува со зборовите: „денот на пристапувањето на Република Македонија во Европската унија.

Член 4

Одредбите од Законот за персоналниот данок на доход кои се однесуваат на оданочувањето на капиталните добивки остварени од продажба на хартии од вредност, нема да се применуваат од 1 јануари 2013 година до 31 декември 2015 година.

Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Од Законот за изменување и дополнување на Законот за персоналниот данок на доход (“Службен весник на РМ”, број 187/2013)

Член 40

Подзаконските прописи предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од 90 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 41

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2014 година.

Од Законот за изменување и дополнување на Законот за персоналниот данок на доход (“Службен весник на РМ”, број 13/2014)

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Од Законот за изменување и дополнување на Законот за персоналниот данок на доход (“Службен весник на РМ”, број 116/2015)

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Од Законот за изменување и дополнување на Законот за персоналниот данок на доход (“Службен весник на РМ”, број 129/2015)

Член 5

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Од Законот за изменување и дополнување на Законот за персоналниот данок на доход (“Службен весник на РМ”, број 129/2015)

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Од Законот за изменување и дополнување на Законот за персоналниот данок на доход (“Службен весник на РМ”, број 199/2015)

Член 1

Во Законот за изменување и дополнување на Законот за персоналниот данок на доход („Службен весник на Република Македонија“ број 166/12), во членот 4 датата „31 декември 2015 година“ се заменува со датата „31 декември 2018 година“.

Член 2

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Од Законот за изменување и дополнување на Законот за персоналниот данок на доход (“Службен весник на РМ”, број 23/2016)

Член 6

Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 7

Започнатите постапки до денот на започнување на примената на овој закон ќе завршат согласно со законот по кој биле започнати.

Член 8

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе започне да се применува со започнувањето на примената на Законот за општата управна постапка согласно со членот 141 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ број 124/15).

Од Законот за изменување и дополнување на Законот за персоналниот данок на доход (“Службен весник на РМ”, број 190/2017)

Член 41

Пресметката и пријавувањето на приходите остварени до 31 декември 2017 година заради пресметување на персоналниот данок на доход за 2017 година ќе се врши согласно со одредбите од Законот за персоналниот данок на доход („Службен весник на Република Македонија“ број 80/1993,

70/1994, 71/1996, 28/1997, 8/2001, 50/2001, 52/2001, 2/2002, 44/2002, 96/2004, 120/2005, 52/2006, 139/2006, 160/2007, 159/2008, 20/2009, 139/2009, 171/10, 135/11, 166/12, 187/13, 13/14, 116/15, 129/15, 199/15 и 23/16).

Член 42

Трговецот кој организира зелен пазар на кој се врши трговија на големо и мало заради пресметување на персоналниот данок на доход за 2018 година е должен на органот за јавни приходи да му достави извештај за корисниците на продажните места на зелените пазари најдоцна до 15 јануари 2018 година.

Член 43

Подзаконските прописи предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 44

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе започне да се применува од 1 јануари 2018 година.